

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Барател

Име и презиме		Телефон	
Адреса на живеење		Е-маил	

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(може да изберете некоја од следниве категории: вработен во СЕТРА ДООЕЛ Скопје, корисник на производител, посетител и сл.)

Категорија на субјект
Вашата врска со СЕТРА ДООЕЛ СКОПЈЕ (за да можеме навремено да одговориме на вашето Барање, ве молиме подетално да ја опишете вашата врска и контакт лица во СЕТРА ДООЕЛ Скопје)

3. Опис на Барањето за пристап до лични податоци

Согласно член 19 од ЗЗЛП¹, барам СЕТРА ДООЕЛ Скопје да ме информира за следново (Ве молиме, означете ги полињата за кои барате информација)
<input type="checkbox"/> дали СЕТРА ДООЕЛ Скопје врши обработка на моите лични податоци?
<input type="checkbox"/> кои се целите на обработката на моите лични податоци?
<input type="checkbox"/> кои категории на лични податоци ги обработува СЕТРА ДООЕЛ Скопје за мене?
<input type="checkbox"/> дали и на кои корисници или категории на корисници им се откриваат моите лични податоци?
<input type="checkbox"/> во кој рок се чуваат моите лични податоци?
<input type="checkbox"/> кои се изворите од кои се собираат овие податоци?
<input type="checkbox"/> дали СЕТРА ДООЕЛ Скопје донесува одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци, кои имаат правни последици врз мене?
<input type="checkbox"/> дали СЕТРА ДООЕЛ Скопје врши пренос на моите личните податоци во трета земја или меѓународна организација?

*Барам да ми се обезбеди копија од моите лични податоци, согласно членот 19 став (3) од ЗЗЛП

Одговорот на ова Барање, доставете го

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Потпис _____	Датум _____
--------------	-------------

¹ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на СРМ бр.42/2020)

Важни напомени:

- СЕТРА ДООЕЛ Скопје го задржува правото да го одбие извршувањето на вашето барање доколку истото е наложено со соодветни законски прописи
- СЕТРА ДООЕЛ Скопје има право да го потврди вашиот идентитет и може да ве контактира за дополнителни информации потребни за идентификување на вашите лични податоци и притоа да ги користи сите разумни мерки за утврдување на вашиот идентитет
- СЕТРА ДООЕЛ Скопје ќе одговори на вашето барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето
- СЕТРА ДООЕЛ Скопје може да наплати разумен надоместок земајќи ги предвид обемот, сложеноста, времето за обезбедување информации или да одбие да постапи по барањето доколку барањето е неосновано или прекумерно